

и
ри

и пред да и се поизади на уметничката изложба "Бардови" на Марко-
деничте 1. Мојата прва песна? Замислете го Штип - тоа мало градче и изра-
на Брегалница, таа паланка зад Ишарот и Ежово поле, стиснате меѓу

аваклија, испрежени и
од бога и од власто-
ргаш се трупаа тешки
аше како вејка на вет-
понеиздржлива. Ановите
измешани со селскиот и
свој револт ја напи-
сите! Иницијатива и по-
слична инспирација
купацијата.

и пред да го откриј поетот
деновите непосредно
ракопис дојде воро-
ена ја донесоа делега-
учесниците на II кон-
во Скопје. Оваа книга
неочекувано изменету-
омот на поезијата дол-
на нејзините патишта.
ценче, таа ми е симбол,
а ми е вечна спомена
на работата и "да се пот-
е низ пољанка" ја горуваат
и кога сите погиб-
а е непресушен извор

во кој мора да се нурне секој поет и да се напие од нејзините све-

1. Мојата прва песна? Замислете го Штип- тоа мало градче на Брегалница, таа паланка зад Ишарот и Ежово поле, стисната меѓу реката и убавите висорамнини на Сутлакот и Каваклија, испржени од сонце и врелини летни ветрови, заборавено и од бога и од властодржите на стара Југославија. Над Југославија тогаш се трупаа тешки црни облаци на фашиската опасност и таа ср нишаше како вејка на ветрот. Во Штип ситуацијата стануваше се потешка и понеиздржлива. Ановите беа преполни од мобилизирани резервни војници, измешани со селскиот добиток. Револтот се повеќе растројше. Обземен од овој револт ја напишав својата прва песна на македонски јазик "Ановите"!

За жал, оваа песна, како и низа други со слична инспирација пропадна покасно во една провала за време на окупацијата.

2. Мојата прва книга "Песни", настаната во деновите непосредно пред и во Народно-ослободителната војна, уште во ракопис дојде во рацете на пријателите од Белград. Потоа отпечатена ја донесоа делегатите на младината на Србија како подарок на учесниците на II конгрес на НОМС на Македонија што се одржуваше во Скопје. Оваа книга тогаш значеше за мене повеќе од возбудување и неочекувано изменување, таа ми ги отвори вратите и ме доведе во домот на поезијата долго да патувам, да странствувам и да опстојувам на нејзините патишта.

Таа и денес ја има драмта на првороденче, таа ми е симбол на братството и единството на нашите народи, таа ми е вечна опомена дека да се пишува поезија е тешка, но благородна работа и "да се минува низ животот не е исто што и да се помине низ пољанка".

3. Народното творештво, народната поезија е непресушен извор во кој мора да се нурне секој поет и да се напие од нејзините све-

го пропагандира да скочи коса на уметничката поезија. Варем ние Македонците и поетите од Балканот. На незаменлив и неповторлив начин народот ја оцејал кета своја горчлива и тешка судба, маки, страдања, борби, радосни проблеми и извишувања кон слободата. Затоа и мојот прв учител беше народната поезија. Но поетот не смее да и стане роб, да се изгуби и да згасне во нејзините многубројни лавиринти. Народното творештво може да има позитивна функција само ако поетот успее од роб да стане господар, да ги искористи неговите основни интенции и да заплови во светот ма непознатото, неоткриеното, невозможното. Но во никој случај тој не смее да ја прекине врската со својот праизвор.

Во македонската уметничка поезија имаме многу убави примери што ја потврдуваат обаа мисла.

Иако „Богдан и његовата првата жена“ во горниот дел на поетскиот

4. Според мое мислење песната е таа што треба да го открие поетот а не неговото име на насловната страна на стихозбирката. Постојат поети

кои од стохозбирка до стихозбирка прават такви пресерти и скокови што читателот неминовно помислува дека се во прашање разни поетски природи.

Иако „Богдан и његовата првата жена“ во горниот дел на поетскиот

Напротив, поетот треба да ја втисне во песната сета своја творечка индивидуалност, да ја проживее со секој дамар на својот поетски сензибилитет и наполно да се поистовети со неа. Де колку повеќе успее да го внесе својот поетски немир, да даде белег на својата поетска личност, дотолку и повеќе неговото јас од песната станува и јас за сите.

Се разбира, поетот расте, се збогатуваат неговите животни и поетски сознанија, тој се менува. Но тоа менување е од сосема пинаква природа одното во горниот случај. Тоа менување е резултат на неговиот поетски раст, неговото созревање, на неговото искачување по поетските нагорници. Но во овој случај, како црвена врица се провлекува низ сите песни неговата поетска личност, неговата поетска специфичност и читателот

го препознава во секоја песна , па може со сигурност да рече: тоа е тој и тој поет.

5. Да ви зборувам за песната "Очи" , или за песната "Љубов" -тоа значи да ви зборувам за сиот мој поетски развој досега, за мојата огромна љубов кон жената која е поистоветена и со слободата и со татковината и со жртвувањето и со нашето национално постоење и битие. Тоа значи да ви зборувам за таа огромна љубов што и денденес гори со секоја моја песна и не верувам дека некогаш ќе згасне. Освен во збирките што ги спомнувате во прашањето, таа љубов уште посилно пламнува во "Небиднина" и "Гледач во пепелта" се до последната моја книга. Зар и во "Песна на црната жена" не горат очите на мојата неизмерна љубов, како што гореа над изморените борци на мојата партизанска бригада и им влевала храброст, непоколебливост, вера и самодоверба?

Песната "Очи" не е само навестување на моите идни поетски и преокупации, таа е претскажување на сиот мој поетски живот.

Инаку, идејата за самата песна е родена во темките услови и на партизанското војување, а напишана е во првите денови по ослободувањето.

6. Не. Никогаш за мене постапката не била пресудна. А освен тоа бев млад и поетски неук. Сакав да се борам и се борев. Сакав да пишувам и пишував. Во тоа ми помогнаа животот , партизанското војување против фашистичките окупатори и конкретот за слобода на мојот народ.

7. Се она што се случува надвор од мене, до колку го заскокотка моето поетско внимание , влегува во мојата интима , станува мој живот , па колку тие нешта и да се чинат општи и далечни, јас ги

доживувам како своја поетска судба ,како свија коб и ги опејувам како своја интимна преокупација.За мене таа Взаемност не е само потребна, туку и нужна ,неизбежна.Тако ѝ е мојот поетски императив.

Нема нешта што неможат да го привлечат поетот.Колку повеќе поетот ќе се идентифицира со нив,толку посилно поетски ќе ги изрази.Барем таков е случајот со мене.

8.Тоа е изразито творечка личност од која сите нешта до кој поетот ќе се допре оживуваат со својствата на неговата индивидуалност,ја попримаат бојата на неговиот глас ,обликот на неговиот дух и сето нивно поведение е поведение на поетовото внатрешно"јас". Низ своето богато животно и поетско искуство поетот минува низ многубројни развојни фази па ,се разбира,и трпи многубројни влијанија. Но низ сиот свој развиток,во секоја негова развојна фаза видлив е континуитетот на неговата силна поетска индивидуалност.Поетот останува ист иако поетски се видоизменува,деградува ,расте.

Таква целосна интегрална поетска личност зрачи и со непомала општествена свест,па поетот не може да остане само набљудувач или надвор од општествените движења.

9.Поетските книги што ги спомнувате му припаѓаат на она и време кое ,чинам,не е карактеристично само за мојот поетски развој. Тоа е времекога кога наша поезија чувствуваше неодложна потреба да расчистиши со извесни докматски свакања,"општи" и колективистички расположби,туѓу,внесени урнечи и гледаша на поетскиот збор.

По громките истрели и канонадите на топовите ,по гремежот на тракторите и комбајните,збогатен со животно и поетско искуство јас почувствува дека настапува време на тишината,тишината која може самата и погласно да го рече она што носел поетот недоречено а што уште го притиска и пече.

Така,времето на тишината беше и преставува за мене

време на едно мое саосознавање, но и време во кое созреваат моите подоцнежни преокупации на небиднината.

Но и во ова време, како и порано, тие небиднински преокупации можат лесно да се насетат?

И 10. Да, љубовта вазема деминантно место во сето мое творештво.

Но од "Ветрот неси убаво време" и "Небиднина" љубовта добива и една друга, би рекол, небиднинска димензија. Што е небиднината? Постојат многу, повеќе или помалку успешни преводи на овој збор, но ниеден не успеал да ја изрази неговата суштинска смисла. За мене, овој збор ја изразува сета судба на нашиот народ: неговите врковни борби и кестрадања, стремежи и неостварени идеали, љубови и патила. Небиднината е небиднина и, ми се чини, непреводлива. Најприфатливи ми се толкувачката на моите критичари Ѓорѓи Старделов и Душко Наневски.

Кога велам дека од овие збирки љубовта добива и едана друга, небиднинска димензија, сакам тоа да го илустрирам со следните стихови:

"Жено непозната, жено мудра,
ти што минуваш секогаш спокојна
от крај до крај свој прозор на темнината
глута за лелекот
слепа за очајот,

од кадеа лажно спокојство,
од каде во тебе мојата крв

од каде, како јас, ќе се срдечник, ќе се љубичар и ќе се љубичка,

за очарувачка, за сејачка,

Патував долго, патував цела вечност
од нас до нашата небиднина".

"Твоите години и моите години—
два брега,

два камена

две небидници".

Така и горчливото чувство и дилемите што ги носи со себе помилливоста на љубовта, прераснува во чувство на помиреност со помилливоста зашто тоа е процес што траел, трае и ќе трае.

11. Поетот е постојан во потрага на вистината. Со секоја напишана песна, му се чини дека се докоснал или доближил до неа, дека барем ја насетил, ако не ја открил. Нов миг, по завршувањето на песната, тоа сознание како да исчезнува и поетот ја продолжува својата авантура, своето барање.

Но постојат вистини со поуниверзално значење и поетот копа, истражува, го внесува сиот свој творечки занес, така што тие вистини го втиснуваат основниот белег на неговото творештво.

12. "Песна на дрната жена" е една таква вистина. Моментите основни поетски преокупации, карактеристични за мојата најнова развојна фаза, присутни се и во оваа книга. Продлабочени од искуството на црниот свет и промирени од неговите невлутени хоризонти. Близкоста со судбата на нашиот народ е очигледна. Сакајќи да го запознаам и откриjam светот, јас поприсно ја запознав и ја открив својата татковина. И обратис, откривајќи ја својата татковина, всушност го запознав и го открив светот.

Во црниот континент престојував, речи си пет години. Таму ме доведе мојата поетска страст, мојот немир и жед за откривање, за создавање.

Посебна благодарнос за ова откривање му должам на поетот Л С Сенгор чии петски имагинации и дострели ние допрва сега почнувме да ги откриваме и да се воодушевуваме од неговиот афентичен и оригинален поетски спус.

13. Поетскиот препев за мене е еден суштински

вид на поетовото живеење. Само поетот може вистински да препејува, а кога препејува и да се нурне во времето, во духовните координати во кои делувал авторот. Само поетот може приближно да се идентифицира со јакиот темперамент на препејуваниот поет и да почне да мисли, да резонира, да пее и да реагира како и тој. На тој начин тој врши не само голема проверка на своите можности, туку и на можностите на своето време и на својот јазик во кој го преточува тугиот поетски медиум.

Препевот е истражување и авантура како и секое оригинално поетско творештво. А резултатот на тоа истражување и на таа авантура е драгоцен не само за поетот, туку и за другите, пред се за литературата на која што и припаѓа.

14. Поетот, акосака да остане поет, како Антеј мора да се навраќа на "езерот на животот", од него да се освеки, да смогне нови сили за своите идни поетски летови. Тој не смее да се откине навеки од својата родна почва ако сака поетски да го запознава и открива светот.

Моето идно "езеро на животот", верувам, дека ќе биде Штип, градот на моето детство, моите први сознанија и допирите со светот воопшто. Штип е, инаку, град познат со својата богата и драматична историја. Но над се, тоа е град на моети прогледнување. Довидување на тоа Езеро!